

Записник од работниот состанок одржан на 21.05.2020 за избор на идејно-обликовни решенија за изработка на прототип на сувенири за Старата скопска чаршија, како дел од иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска чаршија“

(во рамките на ROCK проектот што е дел од програмата Horizon 2020 и се реализира со финансиска поддршка од Европската унија)

ЗА КОНКУРСОТ

Конкурсот е распишан како дел од иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска чаршија“ со цел зголемување свесноста за значењето на оваа културно-историска целина во градот Скопје, како и промоција на нејзините вредности. Во тој контекст, понудените решенија се очекува да ги истакнат вредностите на културното наследство, старите занаети, традицијата и културните, историските, материјалните и духовните вредности на Старата скопска чаршија како заштитена културна целина од особено значење со богато културно-историско наследство.

Истовремено, преку овој конкурс се очекува да се овозможи идентификација, промоција и вклучување на креативниот дизајнерски потенцијал со цел истиот да даде свој директен придонес во креирањето на модерни и во духот на времето сувенири;

Преку пристигнатите трудови се очекува да се зголеми понудата на сувенири за Град Скопје со иновативен пристап на креативните индустрии, односно да ја збогати туристичко-комерцијалната понуда на чаршијата како еден од најатрактивните градски простори.

Наградниот фонд изнесува 900.000 денари и планирано е да се доделат најмногу 10 награди за откуп на решенија кои ќе ги задоволат критериумите на конкурсот.

КОНКУРСНИ УСЛОВИ

- Конкурсот е јавен и анонимен. Право на учество имаат сите физички и правни лица кои се заинтересирани и сметаат дека можат да ги исполнат конкурсните услови.
- Секој учесник на конкурсот е должен да достави конкурсен труд согласно конкурсните барања. Трудовите што нема да го исполнат овој услов нема да бидат разгледувани од Жири комисијата.
- Конкурсните материјали и целата кореспонденција поврзана со конкурсот треба да биде на македонски јазик.

КРИТЕРИУМИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ

- Почитување на основните начела на иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска чаршија“;
- Квалитет на предложениот дизајн и трајност на предложените материјали за изработка;
- Иновативност, креативност и високо ниво на впечатливост на обликовниот израз;
- Културолошка вредност на дизајнот;
- Едноставна изведливост и умножување;
- Одржливост, економска и производствена поддржаност на решението;
- Продажен потенцијал на производот произлезен од решението;
- Еколошка издржаност на решението.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

Состав на Жири комисијата

Александар Богоевски, член – Град Скопје

Антонио Павловски, член – Град Скопје

Професор Јован Ивановски, член - Архитектонски факултет

Професор Бедир Ибрахим (Член) – Декан на ФЛУ

Весна Аврамовска (Претседател на комисијата) – претседател на Здружение МАТА-Скопје

Пристигнати трудови: 15

КОНКУРС НА НОВИ СУБЕНИРИ ПРИСТИГНАТИ ТРУДОВИ		
Работна шифра	Име на трудот	Автор (име презиме)
1	Казанџија	Оливер Илиески
2	„Клупко“ Топка	Мира Арсовска
3	Skopje by me	ДПТУ Казма Комерц ДОО, подружница Оро работилница
4	„Секогаш во дијалог“ Крст- Цамија	Марија Милошевска
5	Пиперка	Дијана Тодоровски
6	Азбука	Јасмина Главинчевска
7	Кукла	Јасмина Главинчевска
8	Разгледница	Сарита Конеска
9	Ѓердан	-Василка Димитровска -Марија Дамбова
10	Двокеса	Филип Конески
11	Керамика	Ведран Бојановски
12	Сликовница	Билјана Стевковска Свиќ
13	Мапа	Гоце

		Стеваноски	
14	Футрола	Гоце Стеваноски	
15	Цамчиња	Ангела Спировска	

Реализацијата на конкурсот ги постигна очекуваните резултати со оглед на околностите во кои се реализираше истиот. Можеби одзивот на креативниот поренцијал на конкурсот ќе беше поголем, доколку реализацијата беше во друг временски период.

Од пристигнатите трудови, ценејќи ги трудовите според зададените конкурсни критериуми, комисијата едногласно одлучи да награди 5 трудови (од предвидените 10).

Наградените трудови, нудат конкретни видови на сувенири, но претставуваат и солидна основа за Градот за понатамошно развивање на предложените дизајни во нови видови на сувенири

Наградени трудови:

КОНКУРС НА НОВИ СУВЕНИРИ НАГРАДЕНИ ТРУДОВИ			
Работна шифра	Име на трудот	Автор (име презиме)	
1	Казанџија	Оливер Илиески	
6	Азбука	Јасмина Главинчевска	
7	Кукла	Јасмина Главинчевска	
10	Двокеса	Филип Конески	
11	Керамика	Ведран Бојановски	

1. Казанџија - Претставува минијатура на занаетчиски дуќан, казанџија, изработена многу прецизно и квалитетно, во манир на стара казанџиска работилница




6. Азбука – сет од картички, изработени од рачно направена хартија во која во процес на производство се вметнати семчиња од различни растенија. Доколку се засади во земја, семињата прор’туваат во растение. На картичките има принтови од стилизирани мотиви од чаршијата ...




7. Кукла – поврзува традиционални мотиви со современи техники на производство. Предлог сувенирот е изработен во дрво, ласерки сечен и рачно насликан.



10. Двокеса – едноставно и иновативно решение за сите оние што продаваат „апетисани“ (семки, костеми...) кои создаваат отпад кој најчесто се фрла на улица кога се консумира производот. Направена е „двокеса“, која се состои од две залепени кесички една за друга. Едната кесичка е за производот, а во другата се става отпадот. На „двокесата“ се испечатени мотиви од Стара Чаршија, кои претставуваат оригинални цртежи. Предлог на Комисијата е, Градот да ги избрендира овие „Двокеси“ и да ги подели на оние кои продаваат „апетисани“, со што ќе се допринесе кон почиста Чаршија и стварање на навика за грижата околу отпадот кој го создаваме



11. Керамика – сувенири кои се изработени од теракота, со аплицирани мотиви од Чаршијата. Ова е класичен сувенир за кој Комисијата предложи, во понатамошното производство на истиот, да се користат апликации од покарактеристични мотиви од Чаршијата



Од ненаградените трудови, трудот со работна шифра 03 иако оригинален, беше веднаш елиминиран поради неисполнување на еден од условите, да се приложи мостра.

Трудот со работна шифра 5, иако ги исполнуваше критериумите од конкурсот, поради тоа што трудот не беше оригинален, односно направен бил претходно за продажба, го елиминиравме како несоодветен.

Останатите ненаградени, пристигнати трудови, не ги задоволуваа наведените критериуми на конкурсот.

Скопје, 29.05.2020

Жири комисија

Потпис

1 Александар Богоевски (Член) – Град
Скопје

2 Антонио Павловски (Член) – Град Скопје

3 Професор Јован Ивановски (Член) -
Архитектонски факултет

4 Професор Бедир Ибрахим (Член) –
Декан на ФЛУ

5 Весна Аврамовска (Претседател на
комисијата) – претседател на
Здружение МАТА-Скопје